

Станува сè појасно дека најголемиот македонски непријател во XXI век ќе биде Грција. Агресивната и фашизоидна пропаганда, која ја применува на секој чекор и во секоја земја, не само што не спласнува, туку се интензивира. Опиени од резултатот кој Караманлис и Бакојана го постигнаа на Самитот на НАТО во Букурешт, сега трчаат по нови авантури. Влегоа во внатрешниот американски систем на владеење, па наместо Буш сега тие се обидуваат да изберат кој ќе биде иден амбасадор на САД во Македонија. Досега ова го немаат забележано како практика ниту најискусните ветерани во меѓународната дипломатија. Чепкајќи му во околото на Вашингтон, Атина ризикува да се претвори во политички систем кој урива други системи и се меша во внатрешните работи на најмоќните земји во светот.

Ноншалантноста во пристапот на водење на надворешната политика Грција може да ја одведе во корсокак. Секако, тоа би било исклучително добро

за нас. Последниве три месеци, од Букурешт па наваму, се забележува сосема различна позиционираност на стратегиите на Скопје и на Атина. Додека Грците со сите силите се распакува наваму-натаму, македонските власти молчат и одвреме-навреме со по реченица или две ќе ја изнервираат Грција што, пак, претставува дополнителен поттик да продолжат со својата негативна стратегија. Тоа е знак за огромна паника кај нашиот јужен сосед. Тие повеќе не знаат која мерка да ја преземат за да успеат во намерата да не обезвреднат, понижат, да не исмеат пред светот.

Се вмешаа во американскиот политички систем, трошат енергија на држави од калибарот на Бахамите и на нив сличните за да им го објаснуваат грчкиот карактер на "нивната" Македонија и да бараат помош и разбирање за тоа. Нема да биде чудно доколку наскоро Грците почнат да халуцинираат и Македонија да им се прикажува како фатаморгана во нивната свест и потсвест.

ФАТАМ НАДВО

не од грчките Македонци кои вештачки се прокламираат како наследници на древниот народ, туку од нашите, од изворните и автентични Македонци. Тука лежи зајакот.

Затоа и збеснаа минатата седмица кога премиерот Груевски пред Нимиц наметна огромно прашање кое може да ја засрами Грција и да ја урне нејзината догма. Кога веќе наметнаа такво темпо на играта, тогаш аргументите и фактите се на наша страна. Редно е мечката да заигра и во нивниот двор. Конечно претстои период кога светот ќе ја осознае вистината за Македонија и за македонското прашање. Постојано проблемот се туркаше под тепих, се ставаше во архивите полни со пајажини. На Грците сè тоа им се враќа како бумеранг. Со партнерите од Бахамите тешко дека ќе успеат да ги урнат вистинските вистини, кои со децении наназад ги прикриваа од светот. Грчката демократија и цивилизација наеднаш можат да потонат како древната Атлантида.

Нивната кампања нема да запре, тоа е сосема јасно. Но, на нивната агресив-



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Грците почнаа да халуцинираат. Веќе сè им пречи. Во секој гледаат непријател доколку тој им го спомне името Македонија и нацијата македонска. Нема да биде чудно ако наскоро не појдат и на Гренланд за да ги убедуваат Ескимите дека и од нив им е потребна поддршка во спорот за името, за да ги уверат во грчкиот карактер на "нивната" Македонија. Работата кај нив е дотолку дојдена. Штом Караманлис за тоа разговарал со државниците на Бахамските острови не треба многу да се чудиме зошто грчката надворешна политика вака се однесува и во хоризонтот проблемот го доживува како фатаморгана.

Тие се опседнати со нас Македонците. Тие во нас гледаат крвен непријател. Стануваме ноќен кошмар за атињаните. Зошто се плашат од една мала држава како нашата, кога сме на работ на егзистенцијата, кога сме поделени и разделени по сите работи на социјалните, економските и етничките параметри, сè уште не ми е јасно. Грција се плаши од Македонците на нивната територија, но

И покрај противењето на Грција и нејзиното мешање во внатрешните работи на САД, Филип Рикер, сепак ќе биде новиот американски амбасадор во Македонија. До неодамна тој вршеше служба во американската Амбасада во Багдад. Важи за добар познавач на балканските прилики, особено на албанското прашање. Имено, Рикер учествуваше во преговорите меѓу Белград и Приштина, кои на почетокот на 1999 година се одржуваа во Рамбује. Заедно со Кристофер Хил, Рикер беше дел и од тајните разговори меѓу американската администрација со албанските паравоени сили на Косово а, исто така, даде придонес и во преговорите со македонските власти за време на косовската криза, кога во Македонија влегоа стотици илјади албански бегалци.



ОРГАНА НА ГРЧКАТА РЕШНА ПОЛИТИКА



ност и офанзивност не може да ѝ се врати со пасивност и дефанзивно однесување. Шлаканиците во нивното бесрамно лице помагаат за да се осветат, да се отрезнат барем за малку и конечно да сфатат дека нивното членство во НАТО и во ЕУ не носи само привилегии, туку и обврски.

МАКЕДОНИЈА ПОВЕЌЕ НЕМА ШТО ДА РАЗДАВА

"Луѓето сакаат да се разговара за тие работи (за Егејците), бидејќи сметаат дека се поврзани со проблемот за името. Ако сакаат и за тоа да зборуваме, тогаш и тоа е дел од мојата мисија", вака гласеа зборовите на посредникот Метју Нимиц, запрашан од новинарите како го коментира барањето на премиерот Никола Груевски егејското прашање да се вклучи како точка во преговорите со Атина.

Ова е голем напредок за македонската позиција околу името, но и за ма-

ГРЦИТЕ БЕГААТ ОД ЕГЕЈЦИТЕ КАКО ЃАВОЛ ОД КРСТ



Грција се исплаши од отворањето на егејското прашање. Уште повеќе збесна кога слушна дека и Нимиц сака да води разговори на таа тема. По тешкиот молк од неколку дена се огласи Кумуцакос со веќе изветвениот став дека не постои македонско малцинство во Грција и дека тој проблем е вештачки измислен. Грција ќе мора да вложи огромни напори за да може да го докаже тоа што не

се докажува. Народната вели "на лагата ѝ се кратки нозете", па сега е моментот да се открие комплетната позадина на грчката параноично-шизофренична игра околу наводното име на Македонија.

Од ден на ден се зголемува бројот на Македонците од Егејска Македонија, кои поднесуваат барања за враќање и за обештетување на нивниот имот од страна на грчките власти. Атакот на Атина ги сплоти Македонците, сега тие се како едно. Сега некој почна да има разбирање за маката, за трагедијата, за егзодусот...

Се насмевнуваат поинакви времиња кои ќе треба да ги исправат грешките од минатото. Грција мора да престане да халуцинира. За нејзино добро. Обидите за духовен геноцид врз Македонците не поминуваат по втор пат. Тоа го знаат и соседите, но ете посакаа да пробаат уште еднаш. Наидоа на тврдиот орев, кој не напукнува на нивните удари. Желбата да бидат најчистата раса и нација на Балканот тешко ќе ја исполнат во услови и во опкружување на милиони Македонци, Албанци и Турци. Нејзината идеолошка политика ќе пукне како мур од сапуница, па во неповрат ќе замине целата нивна надувана и т.н. славна историја.



"Наша проценка е дека доколку се оди по принципот на Грција, секогаш да отвора нови прашања, тогаш добро е да бидат затворени и сите можни прашања кои во иднина би предизвикувале какви било недоразбирања. Тука е вклучено и она за враќање на имотите на децата бегалци, кои се државјани на Република Македонија, а имаат основ да добијат и државјанство на Република Грција бидејќи таму се родени".

Антонио Милошоски

Грците се најдискриминаторска нација во Европа во однос на сите видови малцинства (етнички, расни, религиозни). Ова стои во истражувањето на Евробарометар. Високи 76 проценти од анкетираниите Грци имаат дискриминаторски однос кон етничките малцинства, што ја става земјата на врвот меѓу европските држави кои не признаваат други етнички групи на својата територија.

кедонското прашање во целина. Изминаа децении полни со солзи и носталгија за својот роден крај на илјадниците деца бегалци од Егејска Македонија. Изминаа времиња без да се проговори македонската реч слободно низ Лерин, Кукуш, Воден, Солун... без да се слушне детскиот џагор на македонски, народната песна на македонски, македонското оро на рисјански. Но, како што вели народната, по дождот доаѓа сонце. Па, веројатно ќе ги огрее и нив, Егејците, а покрај нив и нас како дел од еден ист народ, разделен на парчиња низ соседните земји. На таков начин, Македонија е единствената земја во светот која граничи сама со себе, а Македонците единствениот народ кој живее како малцинство во својата етничка држава под туѓа власт. Очигледно соседите нè туркаат во беспак, кое доколку не го раз-



ЕГЕЈСКАТА МЕЧКА ЗАИГРУВА ВО ГРЧКИОТ ДВОР

МАКЕДОНИЈА Е МУЛТИ, ГРЦИЈА Е МОНО

"Нашите пријатели од сите меридијани изразија загриженост за апсурдноста на односите меѓу Грција и Македонија и еден угледен професор од Хонг Конг, експерт за таоизам ме праша: "Што е всушност проблемот меѓу вас и Грција?" Фасциниран од зборот мулти, јас му одговорив кратко и јасно: "Македонија е мулти, Грција е моно. Македонија има мулти-меморија, Македонија ги чува пишуваниите споменици на сите етнички миграции, политички катаклизми во своите богати музејски збирки од античкиот, римскиот, византискиот и отоманскиот период. Грција има моно-меморија во чија рестриктивност го памети само она што ѝ одговара, а другото го брише. Македонија е мултиетничка. Грција е моноетничка. Македонија е мултирелигиозна. Грција е монорелигиозна, во неа има само една религија, или си православен или не постоиш. Македонија е мултијазична. Грција е монојазична. Меѓу мулти и моно легислативата, за разлика од Грција, во Македонија меѓународното право важи на нејзината територија".

Јордан Плевнеш



береме и не се спротивставиме на тоа, ќе завршиме во бездната.

Но, среќа во несреќа е тоа што нивната хегемонистичка политика, која континуирано ја спроведуваат против македонската држава, нација и јазик, придонесува за јакнење на македонскиот дух и самобитност, а не за негово слабеење и уништување. Сами увидоа дека македонизмот е нескротлив, непоразлив, го корнеш како пирејот, но тој повторно жилаво се коти.

Им благодариме на бугарско-српско-грчките пропаганди што овозможиле македонското прашање да се интернационализира до степен кој ги тангира сите светски институции и организации. За Македонија и за Македонците се зборува во Обединетите нации, во НАТО, во Европската унија, во Советот на Европа...

Нивните лаги се безмилосни, нивните иредентистички пројави се без преседан, но наше е сега како тоа ќе го



ЗАРЕМ ОВИЕ ЛУЃЕ СЕ ИЗМИСЛЕНИ И НЕ ПОСТОЈАТ ЗА ГРЦИЈА?



"Прашањето за Егејците не е прашање кое треба да си го постават само премиерот и властите, туку и секој граѓанин на Република Македонија. Македонците од Егејскиот дел на Македонија оставиле не големи имоти, туку ги оставиле своите родни огништа, за што Европа едноставно не може да ги затвори очите, во смисла на тоа што се случувало од 1946 до 1949 година. Ваквите разумни и државнички потези кои сега се прават, треба да имаат континуитет, бидејќи само со потпишувањето на една декларација не може да се реши проблемот. Стратегијата која ја има Здружението на Македонците од Егејскиот дел на Македонија е иста со онаа на премиерот и на Владата".

Ставре Џиков

треба да го вратиме она што природно ѝ припаѓа, она за што сонуваа нашите великани од славната историја.

Сејачите на магла по кој знае кој пат ќе ви речат дека сте националисти, дека ја изолирате Македонија со таквата политика, дека ја оддалечувате од Европа и од нејзините демократии... Доколку тоа е нивната идеологија, тие знаат само да отстапуваат, само да раздаваат како на задушница. Нивната постојана политика на "тртење" пред европското жиголо стана погубна. Честа и достоинството се лицето на еден народ, на една цивилизација. Сè друго е однесено со виорот.



"Проблемот со името ги проблематизира добрососедските односи и стабилноста на Балканот. Тоа не е конфликт од психолошки или сентиментален карактер, туку проблем со изразени политички димензии. Грција во повеќе наврати јасно истакна дека целта е да се пронајде заедничко и трајно решение. Станува збор за решение кое ќе го носи печатот на Советот за безбедност на ОН и кое треба да биде запишано во Уставот на поранешната југословенска република Македонија, за да излеземе од статус кво состојбата. Се надеваме дека раководството во Скопје ќе излезе во пресрет на нашиот искрен повик за компромис".

Каролос Папуљас, претседател на Грција

преобратиме во наша полза. Одамна помина времето кога Македонија требаше да ја отвори страницата на поблиската и на подалечната историја за нејзините маки, крвја и корсокаци. На светот му беше прикажувана идеологија која го негира македонизмот, која покажуваше дека тој не постои или е производ на Титовата ера од XX век. Ретко кој во светот знаеше дека и пред Тито да се роди, Македонците се бореа за своето национално достоинство, за својата држава и за својата иднина.

За да можеме и ние да ја креираме нашата иднина онака како што сакаме и онака како што заслужуваме, неизбежно мораме да ја натераме светската историографија да направи историска ревизија на македонското прашање од антиката па сè до денешни времиња. Повиците да се откачине од историските основи и конечно да се свртиме кон иднината е само обид некој да нè дефокусира од она што задолжително треба да го направиме.

Таканаречените сејачи на магла се плашат од македонската историја, се плашат од древното битие на нашите предци, се плашат од вистинските одговори за Александар, за Самуил, за Мисирков, за Миладиновци, за Ченто... Е, не смеат тие и таквите да се остават без одговорот кој го заслужуваат. Секој Македонец по еден изустен збор, по еден напишан збор за Македонија и за себе, ќе направи дело кое ќе се вклопи во мозаикот од зборови кој, пак, ќе ја состави македонската целина. Јас, ти, тој, овие, оние... сите Македонци по малку, овде во Македонија, таму во Австралија, Канада, Америка или западна Европа...

Бунт против молкот. Молчењето не носи ништо добро. Само ќе нè дотолчи, ќе нè докрајчи, ќе нè врати на раскрсниците од вековите зад нас. Да не ги повторуваме грешките од минатото. Македонија повеќе нема што да дава и да раздава. Одамна е раздадена и разграбена. Ние и нашите идни поколенија